



**Бог ни оставил голем дар од светите Петнаесет тивериополски маченици. Ни ги оставил нивните свети мошти кои имаат голема чудотворна сила и лекуваат разни болести. Не можат да се забележат и да се опишат сите чуда кои ги правеле и ги прават низ сите векови, па и во векот во кој живееме. Само Бог ги знае нивните чуда. И ден денес прават чуда во малата стара црквичка посветена на нив, како и во новоизградената огромна црква и коначи (посветени на светите Петнаесет тивериополски свештеномаченици), во кои им се оддава почит со чести богослужби.**

Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

**К**ој тебе не ќе те прославува, мудри Свети Клименте! Кој не ќе ги воспева твоите пресвети дела? Кој ти подари такво време кое никогаш не поминува, кое никогаш не те заборава, кое секогаш те обновува? Во Божји раце е времето и Бог ти подари такво време, сега и во сите векови да го носиш името свето.

"Клименте, со животот изникна како гранка на вистинска лоза, обработена од Бога, изобилна од многу плод. Богат, вечен дар на Духот: твоите зборови - рајски, мирисни цвеќиња; бесмртни подвизи - гроздово вино што го весели срцето; чудата - ги отстрануваа сите душевни слабости и телесни болести..."

Клименте, храмот твој е лек за душите, гробот твој - извор на исцелувања, правот - бич кој многу ги мачи бесовите, а славниот лик твој - утеха на ожалостените". А моштите твои и по толку векови испуштаат богоугоден мирис и ги поткрепуваат верните во силата и верата Божја, во љубовта Божја која зборува низ сите векови.

На 8 декември во нашата татковина Македонија и секаде во светот каде што се наоѓаат Македонци, најдостоинствено ќе засвонат камбаните на Христовата црква. Тие ќе го најават славењето во чест на вечниот небесен граѓанин, бесмртен великан, великопроповедник и апостол, Св. Климент Охридски, кој со своите дела го овековечил не само своето име, туку и името на својот народ и родната Македонија. Тој заедно со останатите "Седмочисленици" (Светите Кирил, Методиј, Наум, Сава, Горазд, Ангелариј) не дозволи македонскиот народ да потпадне под туѓински влијанија и да се откаже од својата прадедовска вера. Овој најталентиран ученик на Светите Кирил и Методиј, прв ма-




**МАКЕДОНСКИОТ СВЕТИТЕЛ И ЧУДОТВОРЕЦ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ**

## "ХРАМОТ ТВОЈ Е ГРОБОТ ТВОЈ - И

кедонски духовник, учител и книжевник, втемелувач на писменоста и верата, преведувач, чудотворец, лекар и педагог, во Охрид ја создаде првата Архиепископија на Балканот (чија наследничка е МПЦ). Мудро стоел на нејзино чело 23 години. Го формирал првиот Европски универзитет во Охрид, низ кој поминале 3.500 студенти. Голем број од нив биле ракоположени за свештеници, ѓакони и ипоѓакони. Многумина од нив биле испратени на свештенослужителска и проповедничко-мисионерска работа кај словенските народи на Балканскиот Полуостров, но и подалеку. Не мал број од нив пристигнале и во далечната Русија. Тој е познат културен и црковен деец не само во Македонија, туку и во светот. Светото Евангелие го проповедал 50 години (во IX и во X век). Превел многу богослужбени книги, а "Цветниот Триод" го превел на смртна постела. Во чест на својот учител Свети Кирил

Солунски, глаголицата ја реформирал во кирилица. Автор е на "Пофалното слово за Кирила", "Панонските легенди" - дело за животот на Св. браќа Кирил и Методиј. Напишал прекрасни проповеди за сите празници во годината. Ги опишал чудата на Пресвета Богородица, а пишувал и за нејзиното Благовештение, Рождество на Исус Христос, како и за животот на Свети Јован Крстител. Свети Климент со својата мисионерска дејност, која имала цел да им ја објави Божјата вистина на народите, почитувајќи ја нивната културна самобитност, останал жив пример за Светата црква, но и за мисионерите на сите времиња. "Хранет со млекото на добродетелите, оче, си го достигнал нивниот врв, а запален од топлината на љубовта, си станал правило на воздржание и кротост. Си бил извор на милост и бездна на сочувство..."

Изградил манастир во Охрид. Ја подигнал црквата "Св.



**СВЕТИТЕ ПЕТНАЕСЕТ  
ТИВЕРИОПОЛСКИ  
(СТРУМИЧКИ)  
МАЧЕНИЦИ, ОШТЕТЕНА  
ФРЕСКА IX ВЕК**

чени со меч, за верата во Христа, во 361 или во 362 г. во Струмица, за време на цар Јулијан Втори Отстапник, идолопоклоник.

Овие храбри Христови угодници, кога се собрале сите заедно, како вистински Божји синови, воделе ангелски живот и поттикнувани од Светиот Дух ги просветиле жителите на Тивериопол и на неговите околни села со светлината на познанието. Но, за ова дознал цар Јулијан Отстапник (кој јавно се откажал од Господ Исус Христос) и веднаш испратил луѓе во градот Тивериопол, со заповед жителите на овој град да се откажат од Христа и да им се поклонат на идолите, на вештачките богови создадени од човечка рака, од камен, тула, мермер, гипс итн.

Овие Петнаесет свети и достоинствени мажи прво биле викнати пред царските пратеници. Ги принудувале да станат идолопоклоници. Но, тие не се откажале од вистинската вера, не се откажале од Христа и одбиле да им принесат жртва на демоните на нивните идоли, на вештачките богови. Затоа биле осудени на смрт и исечени со меч, во

христијанскиот Тивериопол (Струмица) и тоа секогo во посебен ковчег. Посебно на секој ковчег, врз горната плоча, било напишано името на секој од нив, неговото дело и каков чин имал во Христа. Нестрашливите храбри и верни тивериополски жители ја ширеле верата, насекаде ја распространувале, така што Тивериопол станал славен и познат христијански град. Во Тивериопол и во околните села немало место за безбожници и за отстапници од Бога.

Бог ни оставил голем дар од светите Петнаесет тивериополски маченици. Ни ги оставил нивните свети мошти кои имаат голема чудотворна сила и лекуваат разни болести. Не можат да се забележат и да се опишат сите чуда кои ги правеле и ги прават низ сите векови, па и во векот во кој живееме. Само Бог ги знае нивните чуда. И ден денес прават чуда во малата стара црквичка посветена на нив, како и во новоизградената огромна црква и коначи (посветени на светите Петнаесет тивериополски свештеномаченици), во кои им се оддава почит со чести богослужби. Луѓе од Македонија и од цел свет доаѓаат да им се поклонат и да побараат помош за нивните неволји или болести. А тие силно дејствуваат со својата Божја благодет.

# ЛЕК ЗА ДУШИТЕ, И ЗВОР НА ИСЦЕЛУВАЊА И

"Hranet so mlekoto na dobrodetel i te, o-e, si go dostignal nivniot vrv, a zapalen od toplinata na qubovta, si stanal pravilo na vozdr`anie i krotost. Si bil izvor na milost i bezdna na so-uvstvo...".

Пантелејмон". Починал мирно на 27.7.916 година. Неговото свето и чесно тело било положено во манастирот, и тоа во гробот кој сам го подготвил со свои раце. Но, подоцна неговите нетрулежни мошти биле пренесени во црквата "Света Богородица Перивлепта". Во август 2002 година, со најголема свеченост, неговите чудотворни мошти беа пренесени во осветениот и обновен манастир на "Св. Климент и Св. Пантелејмон" на Плаошник. Тие се наоѓаат во оригиналниот саркофаг каде тој бил погребан.

Тропарот на Свети Климент Охридски гласи: "Со зборови си ги упатил народите кон верата Божја, со делата си се издигнал, преблажен, кон бо-

жествен и блажен живот. Со чуда си ги просветил оние кои пристапуваат верно кон тебе, преславно осветлувајќи ја темнината со знаменија. Заради тоа го славиме твојот божествен спомен, Клименте".

На 11 декември се слават Светите Петнаесет Тивериополски (Струмички) Свештеномаченици и Свети Роман епископ македонски. Неговиот спомен е забележен во Парискиот Кодекс во 1578 година. Имињата на Светите Петнаесет Тивериополски Маченици се: епископите - Тимотеј и Теодор; свештениците - Петар, Јован, Сергиј, Теодор и Никифор; факоните - Василиј и Томе; монасите - Еротеј, Данило, Харитон, Сократ, Комасиј, Евсевиј и Етимасиј. Настрадале посе-

Тивериопол на 28.11.362 г. по стариот календар (или на 11.12. по новиот календар).

За да биде одмаздољубивоста кон богоугодните Христи чедо уште поголема, суровите мачители им ги фрлиле нивните свети и чесни тела бесчесно повеќе денови да лежат неподвижно зафрлени за да бидат изедени од ѕверовите, од кучињата или од разни птици. Но, сесилниот Бог ги зачувал недопрени нивните тела.

Христијаните кои ги гледале нивните тела неповредени се чудеа на Божјите дела и го прославувале непобедливиот Господ Исус Христос.

Подоцна христијаните се договориле да ги соберат и да ги подигнат со почит светите тела на Петнаесетте тивериополски свештеномаченици и неплашејќи се од мачителите, храбро ги зеле телата, ги завиткале во чисти плаштеници и откако биле извршени потребните богослужбени молитви ги положило во

**Со благослов на Неговото  
Високо Преосвештенство  
Митрополит г. Горазд**

## МАНАСТИР "СИ СВЕТИ" ("СИТЕ СВЕТИИ")

**Манастирот "Си Свети"  
има огромно културно и  
историско значење, тоа е  
свето место на многу чуда.**



**Чудата на манастирот  
"Си Свети" се бројни за:  
исцеление, имање пород,  
одржување во живот, среќа,  
радост и сл.**

[www.sisveti.com.mk](http://www.sisveti.com.mk)